

Врз основа на член 39 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) Претседателот на Советот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За свикување на 15 -та седница на Советот на општина Конче.

Седницата ќе се одржи на ден 26.09.2022 год.(понеделник) со почеток во 11:00 часот во просториите на општина Конче.

За седницата го предлагам следниот :

ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на записникот од 14-та седница на Советот на општина Конче

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавна општинска установа за деца-детска градинка “12-ти Јули” с.Конче, општина Конче;
2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца –детска градинка “12-ти Јули” с.Конче, општина Конче;
3. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решенијата за избор на членови во Комисија за еднакви можности на жените и мажите; Комисија за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животната средина;Комисија за месна самоуправа;Комисија за статут и прописи и Комисија за земјоделе
4. Предлог –Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЕЛС Општина Конче за 2023 година;
5. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштита на децата во 2022 година;
6. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување на јавното осветлување во општина Конче за 2022 година;
7. Предлог –Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и наплата на комуналната такса во општина Конче;
8. Предлог-Програма за изменување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Конче за 2022 година;
9. Предлог-Програма за изменување на програма за финансирање на изработка на урбаниситички планови на општина Конче;
10. Предлог – измени и дополнувања на буџетот на Општина Конче за 2022 година;
11. Предлог-Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2022 година;
12. Разгледување на Договор за задолжително учество во финансирањето на општина Конче во противпожарната единица на општина Конче.

- Разгледување на барања;

- Советнички прашања;

Број 08-1490/1
Дата 14.09.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.